



ОГЛАС БР.10/2021 за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
	1	2	3	4
1	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-2/011-61/5 Втора електронска јавна аукција	Деловен простор 100м2, К.П.1173, И.Л.649, МВ Село, КО Костинци	150.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во с.Костинци, на 17.11.2021 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.11.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584
ДВИЖНИ СТВАРИ				
2	Регионална дирекција Штип бр.27-38/9-3 Четврта електронска јавна аукција	МАШИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КЛИНЦИ (исправање, сечење, острење, намотување, одмотување, избелување, пакување и мерење), количина 12	277.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Кратово с.Талашманце бб, од 11.11.2021 - 18.11.2021 г. од 9 до 15 ч. Јавна аукција: На 30.11.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Маре Данкова, тел.075/248-278
3	Регионална дирекција Скопје бр.27-43/3 Електронска слободна комерцијална продажба	ПМВ FIAT DOBLO BV-FURGON, SK-6195-AD, 2008 година		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино ул. Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Електронска слободна комерцијална продажба: На 30.11.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
4	Регионална дирекција Скопје бр.27-43/2 Електронска слободна комерцијална продажба	ХИДРАУЛИЧНА ПРЕСА, производител Milano-Vichenca, Mario di Maio, фабрички број 300t., година на производство 1986/2010 CNC Машина за гравирање 60x40, производител Roland Digital Group-Japan, PNC 2700, фабрички број CAMM-3, година на производство 1996 CNC Механичка машина, производител Knuth Optikud, TFGM 1100 pro, фабрички број 0161, година на производство 2008 CNC Механичка машина, производител Knuth Optikud, TFGM 1100 pro, фабрички број 0161-200823, година на производство 2008 Нож механички за лим, производител Germanija, ME34A L, фабрички број A468081, година на производство 1980/2005 Екскентар преса 25т, производител Kluauna- Италија, H.BRAVOLE фабрички број WJF SG, година на производство 1980/2005 CNC 3D скенер механичка машина, производител Roland Digital Group-Japan, MDX-20, фабрички број ZS62768, година на производство 2007 Ламинатор машина за нанесување Фотосензитивен филм врз рамни површини, производител MEGA ELEKTRONICH, со два валка, година на производство 2001 UV Осветлувач-осфелувачко фото, производител MEGA ELEKTRONICH, година на производство 2001 Пантограф, производител FRIDRIH DECKEL, F08, фабрички број 4640, година на производство 1990 Печка за жарене, производител Италија, KF 2, фабрички број 188, година на производство 1980/2010		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.Благоја Стефковски бр.8, на 17.11.2021 г. од 11 до 13 ч. Електронска слободна комерцијална продажба: На 30.11.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Драгана Загрова, тел.070/403-279
5	Регионална дирекција Битола бр.2719/015-32/4 Втора електронска јавна аукција	Алатна машина глодарка Prvomajska ALG 100	318.263,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Охрид на ул.Железничка бб, на 15.11.2021 од 10 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.11.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Мендо Матески, тел. 070/464-044
6	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/5/1-3/7 Шеста електронска јавна аукција	ПМВ BMW 535 D, PP-8885-AC, 2007 година Машина дигитален струј-дробил, бр.HARRIS SL 330	450.300,00 100.300,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп на ул.Стеван Димески Ништакот бр.5А, на 17.11.2021 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.11.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584
7	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/5/1-4/7 Шеста електронска јавна аукција	ТМВ IVECO 4400ET/LD440ET4TT, PP-8079-AC, 1999 година Приклучно возило LDS PS 33, PP-2584-AC, 2003 година	225.300,00 650.300,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Прилеп на ул.Стеван Димески Ништакот бр.5А, на 17.11.2021 г. од 11 до 13 ч. Јавна аукција: На 30.11.2021 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слободан Ивановски, тел. 076/446-584
8	Регионална дирекција Прилеп бр.2719-13/54-6 Шеста електронска јавна аукција	Апарат за мерење на зафатнина и точење на течни горива со три точачки места DRESSER WAYNE GLOBAL STAR LHR C33-33 VRI, 2017 година	715.300,00	

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 19.11.2021 година (петок), на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20. Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција. Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наудавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот. Условите за учество на јавното наудавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП. Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираните депозит. Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат. На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впирачување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба. Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат. Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 30.11.2021 година (вторник) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk> Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.